

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ Куманово, за запишување на ученици во учебната 2022/2023 година го објавува следниот

### ИНТЕРЕН КОНКУРС

за запишување ученици во прва година за учебната 2022/2023 година во ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ Куманово

#### БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ПАРАЛЕЛКИ

ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ Куманово во прва година ќе запише **671 ученици во 20 паралелка (331 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик)** според наставните планови и програми за:

#### Машинска струка - 204 ученици, 6 паралелки

Образовен профил	наставен јазик	број на ученици	број на паралелки	траење на образование	минимум поени
техничар за компјутерско управување	македонски	34	1	4 годишно траење	45
техничар за компјутерско управување	албански	34	1	4 годишно траење	45
машинско енергетски техничар	македонски	34	1	4 годишно траење	45
машинско енергетски техничар	албански	34	1	4 годишно траење	45
конструкциски механичар	македонски	34	1	3 годишно траење	30
конструкциски механичар	албански	34	1	3 годишно траење	30

#### Електротехничка струка – 263 ученици, 7 паралелки

Образовен профил	наставен јазик	број на ученици	број на паралелки	траење на образование	минимум поени
електротехничар – енергетичар	македонски	34	1	4 годишно траење	45
електротехничар –	албански	34	1	4 годишно	45

енергетичар				траење	
електротехничар за компјутерска техника и автоматика	македонски	68	2	4 годишно траење	55
<u>електротехничар за компјутерска техника и автоматика техничар</u>	<u>албански</u>	<u>68</u>	<u>2</u>	<u>4 годишно траење</u>	<u>55</u>
Техничар за индустриска мехатроника  *(ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонијас, ДООЕЛ)	македонски	25	1	4 годишно траење	55
електромеханичар	албански	34	1	3 годишно траење	30

### **Здравствена струка - 170 ученици, 5 паралелки**

Образовен профил	наставен јазик	број на ученици	број на паралелки	траење на образование	минимум поени
медицинска сестра	македонски	68	2	4 годишно траење	70
медицинска сестра	албански	102	3	4 годишно траење	70

### **УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ**

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за стручно образование и обука
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

Запишувањето на учениците во учебната 2022/2023 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука и со овој Конкурс.

Учениците од ромска етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветни наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и вештини во училиштето.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.

**КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР** Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

**П Р Е Г Л Е Д на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците**

реден број	СТРУКА	Наставни предмети кои се задолжителни	Наставни предмети кои се од значење за струката
1	<b>Машинска</b>	мајчин јазик странски јазик	математика физика
2	<b>Електротехничка</b>	мајчин јазик странски јазик	математика физика
3	<b>Здравствена</b>	мајчин јазик странски јазик	биологија хемија

- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведение

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите значајни за струката.

- За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу **50 поени** (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).
- За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу **20 поени** (5 поени за секој предмет).
- За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу **5 поени**. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.
- За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу **5 поени**. (Примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

**Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.**

- За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

## **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ**

По објавувањето на прелиминарната листа, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница)
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје;
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

## **КОНКУРСНИ РОКОВИ**

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во **еден уписан рок со три пријавувања** во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот на Министерството за образование и наука <https://e-uslugi.mon.gov.mk> со специјална најава преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

**Првото пријавување на учениците** ќе се врши на 14 јуни 2022 година до 24.00 часот и на 15 јуни 2022 година до 15.00 часот .

Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09.00 часот.

Доставување на потребната документација до училиштето е на 16 јуни 2022 година од 12.00 до 19.00 часот и 17 јуни од 07.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Квалификационото тестирање ќе се организира на 20 јуни 2022 година, а конечните ранг лист со резултатите ќе се објават на 20 јуни 2022 година, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

**Второто пријавување на учениците** ќе се врши на 21 јуни 2022 година до 24.00 часот и на 22 јуни 2022 година до 15.00 часот .

Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09.00 часот.

Доставување на потребната документација до училиштето е на 23 јуни 2022 година од 12.00 до 19.00 часот и 24 јуни од 07.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Квалификационото тестирање ќе се организира на 27 јуни 2022 година, а конечните ранг лист со резултатите ќе се објават на 27 јуни 2022 година, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

**Третото пријавување на учениците** ќе се врши на 28 јуни 2022 година до 24.00 часот .

Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09.00 часот.

Доставување на потребната документација до училиштето е на 29 јуни 2022 година од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

**Пријавување на учениците** ќе се врши на 22 август 2022 година до 24.00 часот.

Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 август 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09.00 часот.

Доставување на потребната документација до училиштето е на 23 август 2022 година од 10.00 до 19.00 часот согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 24 август 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

По објавување на конечната ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштето има обврска да ја врати целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.

20.04.2022

Претседател на Училишна уписна комисија

Куманово

-----  
/Драган Јаневски/